

Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

MSIP 2-NCB-007-19

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

2 Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Вториот Проект за подобрување на општински услугите (МСИП 2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Инсталација на LED светилки за улично осветлување во Општина Кривогаштани .

3. Општина Кривогаштани ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Инсталација на LED светилки за улично осветлување во Општина Кривогаштани.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: Општина Кривогаштани, ул.Филип Втори бр.84

Град: Кривогаштани

Поштенски број: 7524

Држава: Република Северна Македонија

Телефон:038946/840-239

Факс: +038946840353

Електронска адреса: opstina_krivogastani@yahoo.com

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД.

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 840 – 139 – 03182

Приходно konto: 722-315

Програма: 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Кривогаштани .

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 13.05.2019** Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч, 13.05.2019**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **90.000.00 МКД**.

10. Адреса: Општина Кривогаштани, ул. Филип Втори бр.84

Град: Кривогаштани

Поштенски број: 7524

Архива

Држава: Република Северна Македонија